



ПРО-ДИЗАЈН

Официјален дистрибутер за Македонија

PRO
DESIGN





Про-дизајн е претпријатие кое повеќе од 15 години ви нуди поддршка при реализирање на вашите проекти за уредување на домот, деловни објекти и јавни установи.

Про-дизајн ви нуди широк асортиман на плочести материјали како и висококвалитетен функционален и декоративен оков. Со развивање на технологијата за производство и обработка на плочести материјали, како и зголемената побарувачка на плочест мебел, се наметнува потребата за побрзо, попрецизно и современо реализирање на вашите проекти. Затоа тимот на Про-дизајн користи современ софтвер како и компјутерски управувани машини кои овозможуваат вашата идеја најбрзо да се реализира. Нашата главна цел е клиентите да го користат поголемиот дел од времето во креативно развивање на нивните проекти, а конструктивната разработка и реализација да го добијат со користење на услугите кои ги нуди Про-дизајн.

На тој начин тие добиваат поквалитетен дизајн, готови производи со фабричка прецизност и зголемен обем на работа.

КРОЕЊЕ

КАНТИРАЊЕ

ЦНЦ обработка



КРОЕЊЕ

Вршиме услуга кроење на плочести материјали според претходна софтверска оптимизација.

Раскројувањето на парчиња со различни димензии и нивна прецизност е овозможено од нашите технолошко напредни ЦНЦ машини.

КАНТИРАЊЕ

Процесот на аплицирање на трака врз кантовите на плочите има улога на заштита и визуелно оформување на солидна целина. Тоа се овозможува со користење на соодветна трака според декорот, текстурата и дебелината на материјалот.

ЦНЦ обработка

Постојат многу предности со користењето на ЦНЦ обработка на материјалите. Поради високото ниво на прецизност и високиот квалитет, оваа обработка се користи како во поединечно така и во сериско производство.

Како лидери во ЦНЦ обработката, Про-дизајн нуди услуги како изработка на отвори во најразлични форми, површинска обработка на материјали, бушење, изработка на рустики и сл. Нашата флексибилност ни овозможува да ги прилагодиме ЦНЦ услугите со цел да одговориме на вашите индивидуални барања.

ПРО-ПЛАН за професионалци



**ЕДНОСТАВНО.
ЕФИКАСНО.
ИНОВАТИВНО.**



Од идеја до реализација

- Нарачки од канцеларија
- Единствена база на податоци
- Целосна техничка разработка
- Едноставен за користење
- Пресметка во реално време

Изработка на понуди

- Графички приказ и изработка на понуда
- Изработка на понуда за индивидуална нарачка или за целокупен проект
- Пресметка на понуда базирана на различни пресметковни принципи
- Лесна организација и структурирање на понудите и нарачките
- Визуелизација на фолдерите и понудите





Графичка изработка на нарачка

- Изработка на целосен дизајн
- Интелигентно позиционирање на мебелот во просторот
- Постоечка библиотека со градежна столарија
- Вметнување на декоративни елементи едноставно со Drag&Drop
- Избор на различни материјали преку Drag&Drop
- Импортирање на архитектонски нацрти
- Димензионирање

Изработка на проект преку каталог

- Графичка изработка на нарачка преку постоечки каталог
- Конфигурација базирана на пре-дефинирани правила
- Избор на материјал
- Избор на пропратен оков
- Пресметка на понудата во реално време


Визуелизација

- Различни стилови на визуелизација
- Избор на материјали
- Интерактивно подесување на осветлување
- Подесување на камера
- Рендери со висок квалитет



Техничка документација

- Изработка на техничка документација
- Изработка на цртежи со димензионирање
- Детали од готови производи
- Приказ на мебелот со графички симболи за материјалот и пресеците



MORE FROM WOOD.



E EGGER

нова колекција
2017-19

за повеќе
погледнете на страна 14

3a EGGER

Мрежен

СИСТЕМ како поддршка во секојдневната работа

Од богата понуда на декори произведени според најновите технолошки достигнувања до целосни пакети поврзани со производите и услугите...

Нови декори и структури
за неисцрпни можности
на примена

Сите потребни услуги
за максимално да се
искористи потенцијалот
на нашите производи





Доверлива и брза набавка
на производи од лагер листата
преку глобална мрежа
на дистрибуција

Извор на инспирација

→ Трендови, 9 полиња, референци
примери на комбинирање

Богата колекција
на усогласени производи во однос
на трендовите

... сè е осмислено за да може да
работите брзо, сигурно и успешно.
Во EGGER сè почнува од Вас.

EGGER

Колекција на Декори

STYLES

2017–2019

Овие стилови се добро концепирана и интелигентна комбинација на декори и структури кои ги прикажуваат најновите трендови во светот за внатрешно уредување и изработка на мебел. Нашите нови декори ги создадовме токму со цел за тие трендови.



Добро е да се знае

→ Стиловите се сегашни и идни трендови на уредување на ентериерот чија цел е да се претстават новитетите.

→ Дефинирани се 9 стилови

- Модерни класици
- Лофт стил
- Нордиски стил
- Природна живописност
- Рачна обработка
- Впечатливи површини
- Индустриски стил
- Средба на боите со природата
- Квадрати со боите



→ Во маркетиншки цели за најава на промоцијата се користат 3 стила (Лофт стил, Рачна обработка и Природна живописност). Сите 9 стилови ќе бидат достапни од почетокот на Јануари, 2017 година.

Систем на 9 полиња

Ваша креативност. Ваши идеи.

На архитектите и производителите често им се потребни инспирација и совети.

Со системот на 9 полиња може да бидете исклучително ефикасни и успешни и покрај големата разновидност на декори од нашата колекција.

Земете ја, на пример, меѓата на трендот од бели бои. Нашата палета на бели нијанси е огромна. Кога би ги претставиле нијансите како долга низа на бои, би било многу тешко да се одбере онаа вистинската. Но, во компактните групи од 9 полиња нијансите се така разделени за да може брзо да се споредат.

На тој начин на архитектите и на произведувачите им се нудат многу повеќе различни комбинации, па своите проекти ќе може да ги усогласат според актуелните трендови на дизајнирањето.

Добро е да се знае

- Целокупниот систем на 9 полиња со 35 комбинации е концепиран како детален преглед на целата колекција.
Декорите со слични бои се групирани еден до друг.
- За првиот, почетен избор на бои од овие 35 полиња, тие се поделени во групи, таканаречени светови на боите:
 - интензивни уни декори
 - уни декори со структура
 - метал и бетон
 - камен и текстил
 - даб
 - класични дрвни декори
 - егзотични декори и напречна структура












Модерни Класици

Декорите од овој стил традиционално се сметаат за класични, но изгледаат современо благодарение на возбудливите градации на боите и новите структури.

Репродукцијата на дрвата содржи многу природни елементи, а нивните бои овозможуваат најразлични комбинации.

Благодарение на суптилната меѓуигра на боите, репродукцијата на каменот е совршена за бројни комбинации со уни декорите.

→ За повеќе на www.egger.com/decorative








Лофт стил

Лофт стил

Ширината на отворените простори на градските поткровја е претставена со разни репродукции на материјали кои може да се најдат во урбани средини а изгледаат користено, т.н. used look.

Освен тоа, светлите дрвни декори со својата леснотија делуваат како противтежа на камените материјали и создаваат топол амбиент.

→ За повеќе на www.egger.com/decorative





The following
information
relates to the
Project
Management
Team
and is for
internal use
only.
It is not to
be
distributed
externally
without
the
approval
of the
Project
Manager.
If you have
any queries
regarding
this
information,
please
contact
the
Project
Manager.
Date: 15/10/2023
Version: 1.0

Project
Management
Team
The following
information
relates to the
Project
Management
Team
and is for
internal use
only.
It is not to
be
distributed
externally
without
the
approval
of the
Project
Manager.
If you have
any queries
regarding
this
information,
please
contact
the
Project
Manager.
Date: 15/10/2023
Version: 1.0










Project
Management
Team
The following
information
relates to the
Project
Management
Team
and is for
internal use
only.
It is not to
be
distributed
externally
without
the
approval
of the
Project
Manager.
If you have
any queries
regarding
this
information,
please
contact
the
Project
Manager.
Date: 15/10/2023
Version: 1.0

Project
Management
Team
The following
information
relates to the
Project
Management
Team
and is for
internal use
only.
It is not to
be
distributed
externally
without
the
approval
of the
Project
Manager.
If you have
any queries
regarding
this
information,
please
contact
the
Project
Manager.
Date: 15/10/2023
Version: 1.0

Нордиски стил

Светлите дрвни декори на овој стил се огледало на пејсажот од крајниот север на Европа и создаваат чист и блескав краен ефект.

Оваа категорија својот нордиски карактер го добива преку комбинирање на текстилните мотиви со модерни металик акценти.



→ За повеќе на www.egger.com/decorative



Soft
Drinks
since 1962

Saturis Male
Arctia Nela










Природна живописност

Природна живописност

Стилот Природна живописност црпи инспирација од широкиот спектар на бои и структури кои може да се најдат во природата. Годовите, гранките, пукнатините и порите кај разните дрвни декори даваат тактилен впечаток (впечаток на допир), кој е многу сличен на оригиналниот материјал.

И репродукцијата на каменот е многу автентична благодарение на мат структурата.

→ За повеќе на www.egger.com/decorative














Рачна обработка

Рачна обработка

Декорите од овој стил се инспирирани од рачната обработка на површините во помал обем.

Репродукцијата на длабоко четканото дрво и пескарената површина ја нагласуваат природноста на материјалот.

Оваа репродукција на материјалот делува како да е рачно обработен и така овозможува голема автентичност на нашите метални и кожни структури.











→ За повеќе на www.egger.com/decorative



Впечатливи површини

Впечатливи површини

Овој стил опфаќа декори кои презентираат површина со посебни ефекти. Воглавно, тоа се декори со металик изглед, но може да содржат и кристален, двобоен ефект со кој во комбинација со седефасти елементи се постигнува одреден сјај и впечаток на длабочина.










→ За повеќе на www.egger.com/decorative



ИНДУСТРИСКИ СТИЛ

Индустриски стил

Централната тема на овој стил е индустриски карактер кој потсетува на стара фабрика. Репродукцијата на металик декорите добила структура на запуштена површина, дополнително нагласена со мат и сјај елементи. Спротивно на тоа, во репродукцијата на дрвата се истакнува индивидуалноста, благодарение на металик сјајот или избелените пори.












→ За повеќе на www.egger.com/decorative



Средба На Боите Со Природата

Декорите од овој стил доаѓаат во најразлични бои и не мора неминовно да ја имитираат бојата на изворниот материјал, со што се создава уникатен карактер.

Притоа, типот на дрвото има повеќе позадинска улога, а во преден план е бојата.







→ За повеќе на www.egger.com/decorative






Неутрални уни декори

Кај оваа палета на бои сè се врти околу создавање на рамнотежа, како во меѓусебната комбинација, така и кај неутралните елементи со некои впечатливи нијанси. Новите достигнувања носат повеќе бели опции, нијанси кои се речиси црни и поголем избор на ладни, сиви тонови.




Основни бели











Изборни бели





Премиум бели




Јасни и интензивни беж



Топло сиви



Ладно сиви



Интензивни уни декори



Уни декорите во бои опфаќаат загасени, но многу силни нијанси. Со цел да понудиме поголем избор на бои, додадовме меѓутонови на портокалова, кафена, виолетова и розева боја. Покрај тоа, сите бои доаѓаат во модерна мат структура.





Мистично виолетови



Пустинско портокалови



Природно зелени



Интензивни жолти



Динамично црвени



Бескрајно сини





Структури

Кај сите наши декори тежнееме
кон автентичност, па затоа посебно внимание
посветуваме не само на изгледот,
туку и на впечатокот на допир, т.н. тактилен впечаток.
Нашите структури содржат израз и карактер,
длабочина и реалистичност, за да не може
да се разликуваат од изворниот материјал.
А тоа на вашите проекти им дава голема вредност.

Нова генерација на структури



Во сè се раководиме според вашите потреби. Затоа многу вложивме во иновации и успеавме да развиеме декори и структури кои одговараат на вашата желба за производите, и не само што изгледаат природно, туку и на допир делуваат автентично.

Благодарение на неодамнешните достигнувања во нашето развивање на производите, го осмисливме Feelwood, следната генерација на производи кај кои при вклопувањето на структурата и принтот настануваат високовредни завршни слоеви.



H1334 ST9

Даб Сорано светол

Погледнете го декорот H1334, Даб Sorano светол. Иако го произведуваме повеќе од десет години, и понатаму е неверојатно популарен и често се употребува за опремување на престижни хотели и продавници, но и за кујни и бањи во многу домови.

H1145 ST10 Даб Бардолино натур

Споредете го сега со декорот од ист тип H1145, кој е воведен во 2012 год., даб декор со интензивна структура и реалистичен изглед.

H1180 ST37

Даб Халифакс натур

И конечно, погледнете ја нашата најнова иновација во изработка на површината со усогласени години и структура. Ја нарековме нова генерација на Feelwood, бидејќи во неа ја доловивме и визуелната и тактилната естетика на дрвото.

FEELWOOD

- името кажува сè.

Како се појавуваа новите технологии, така се развиваа и нашите декори.

Врвот на тој развој е нашата последна иновација, со која успеавме да доловиме визуелна и тактилна естетика на дрвото.

Сите наши напори имаат една цел - да ви обезбедиме избор и да овозможиме на вашите клиенти да понудите различна опција во склоп со нивните очекувања и буџет.



Автентичен изглед

Речиси е невозможно да се забележи разлика помеѓу овие површини со фурнир и полно дрво.



Трајност и постојаност на светлина

Предност на нашата репродукција над оригиналниот материјал е неговата поголема трајност и отпорност на светлина. Освен тоа, ако треба да се замени некој од панелите, репродукцијата совршено ќе одговара со бојата на претходно поставените панели.



Feelwood на усогласени производи

Површините со синхронизирани пори се достапни на иверки и МДФ плочи, Еуролајт лесни сајести плочи, работни плочи, компакт плочи и ламинати. За впечатокот да биде целосен, нудиме и АБС кант траки кои на изглед и на допир делуваат како режено дрво.



Шанса за нови работи

Престижниот изглед и чувството при допир на нашите нови површини овозможуваат целосно нова опција на нашите купувачи.

Произведувачите на мебел сега може да претстават повисоко ниво на вредност на мебелот, вратите и кујните. Проектантите и изведувачите на работите при опремувањето сега може да понудат поквалитетен изглед и ценовно прифатлива и трајна алтернатива за фурнирот.

ST28 Feelwood Nature

За оваа структура карактеристично е автентичното, допирно доживување.

Чворовите и изгледот на даски оставаат природен впечаток кој потсетува на полно дрво.

ST29 Feelwood Ambiance

Оваа структура изгледа впечатливо, но елегантно. Идеална е за поставување на големи површини, каде што делува вкусно и софистицирано.

Долж текстурата има мали вдлабнувања, на кој начин настанал тактилниот ефект.

ST33

Feelwood Crafted

На оваа површина има меѓуигра на мат и светли сјајни елементи.

Мат изгледот и благо четканите пори на површината даваат прекрасна длабочина и исклучително природен изглед вклучувајќи го и седефастиот сјај.

ST37

Feelwood Rift

Оваа структура има автентичен изглед на полно дрво, што е нагласен со синронизираната површина на декорите Даб Halifax, бидејќи дава тактилна димензија на пукнатините и чворовите при допир.

ST38

Feelwood Pinegrain

Структурата прикажува изглед на длабоко четкано меко дрво, со високовреден седефаст ефект, благодарение на мат и сјајните елементи. Во комбинација со уни декорите, делува како фарбано или лакирано полно дрво.

ST36

Feelwood Brushed

Впечатокот на длабоко четкани, но истовремено и многу природни мат површини, дава исклучителна автентичност на многу типови дрва.



PerfectSense

Иднината пристигна. Perfect Sense лакираните плочи се многу повеќе од обичните меламински оплеменети МДФ плочи.

Тие се совршен пример за следните генерации на мат или сјајни структури и претставуваат нов стандард.

Perfect Sense Gloss е резултат на прецизната примена на совршениот процес на лакирање, со кој се постигнува извонредна рефлексивност и глатка површина.

Од друга страна, пак, Perfect Sense Matt делува топло и има свилен ефект.

Во споредба со многу други лакирани плочи, и двете овие плочи се издржливи и отпорни на гребаници.

PM

PerfectSense Matt

Впечатокот на свилена топлота во комбинација со отпорната површина на која не се познаваат отпечатоци од прсти, се основните карактеристики на висококвалитетните мат површини.



PG

PerfectSense Gloss

Perfect Sense Gloss се одликува
со исклучително мазна површина
со одлична рефлексија.



Компакт плочи

Вашето елегантно решение за примена на површини изложени на интензивно користење

Компакт плочите имаат повеќеслојна структура. Произведени се со поврзување на влакнесто јадро со декор-фолија импрегнирана со меламинска смола, при висока температура и на висок притисок, со што се добива самонесечки панел со дебелина веќе од 6мм.

Затоа се посебно погодни за простори каде дополнително се бара задоволување на хигиенските стандарди и подобра отпорност на влага, како што се бањите, санитарните простории и соблекувалните.

Токму поради тоа што обединуваат трајност и елегантен облик, Компакт плочите се интересни за најразлични примени при уредувањето на ентериерот, од канцелариски маси до купатилски елементи во хотелите.



Добро е да се знае

Во нашата понуда на Компакт плочи се наоѓаат **повеќе од 180 комбинации на декори и структури.**

Компакт плочите може да имаат стандардно црно јадро, но доколку сакате мебел со целосно поразличен изглед, нудиме и Компакт плочи со бело јадро (само W1001 ST9).

Трајноста на Компакт плочите отвара **нови можности** за продажните и изложбените модули кај кои е потребна голема отпорност.

→ За повеќе на www.egger.com/compactlaminat

Краток преглед на поволностите

- Ефект на тенок и елегантен изглед
- Многу се трајни благодарение на големата отпорност на абеење и удари
- Отпорни се на влага, хигиенски и лесни за одржување
- Отпорни се на вообичаените средства за чистење и хемикалии
- Хомоген материјал за прецизна обработка кој овозможува дизајн по нарачка:
Совршен материјал за сите видови на длабинско профилирање
- Не е потребна завршна обработка на кантовите или површината



Работни Плочи

Најнови трендови и идеи за дизајн

Изборот на работни плочи сè почесто е почетна точка во проектирањето на кујните. Со растот на популарноста на концептот за отворен простор и кујнски острови, работната плоча дојде во центарот на вниманието. А за целосен впечаток на дизајнот пресудно е како работната плоча се вклопува со останатиот дел од елементите, како што се лицето и корпусот на мебелот, заштитните сидни елементи, полиците и ламинатите подови.

Нашата колекција на работни плочи 2017-2019 е осмислена за да одговара на најновите нијанси на бои кои се користат во проектирањето на кујните. Притоа, имаме единствена предност бидејќи произведуваме работни плочи, но и материјали кои се користат за изработка на други кујнски елементи, па со тоа ви овозможуваме да се постигне компатибилен изглед на целата просторија. Во нашата колекција ќе најдете и рустични и класични дрвни декори, модерни мотиви на камен и урбани површини, но и стручни размислувања за дизајнот за тоа како да го оживеете просторот кој го уредувате.

Нова генерација

на декори и структури



Автентичност

Многу луѓе не можат да си дозволат работни плочи од масивно дрво или од гранит. Со нашите работни плочи можете да постигнете автентичен и скапоцен изглед со помал трошок, а дополнителна предност е и тоа што полесно се одржуваат. Нашата најнова иновација, структурата Feelwood, го претставува врвот на тој развој, бидејќи ја спојува визуелната и тактилната естетика на дрвото.

Допирно доживување

Изгледот е важен, но подеднакво важен е и допирниот впечаток кој го остава работната плоча.

Изгледот и чувството не допир треба да се совпаѓаат. Сè поприсутен е трендот на користење на завршни слоеви со поизразени структури - од грубо пескарени површини до изглед на керамика.

Несовршености


Чворовите и пукнатините, кои обично се сметаат за несовершенство или недостаток, сега прераснаа во посакувани елементи од дизајнот.



H3309 ST28



F311 ST87



H1181 ST37

Камен и керамика

Ги претставуваме
нашите најнови
површини со мотиви
на камен, керамика
и урбани материјали.





Структури за МОТИВИ НА КАМЕН И КЕРАМИКА

Длабоките структури, реалистичниот сјај и суптилните тактилни површини им даваат на нашите декори автентичност и карактеристики на масивни работни површини.

Вистинскиот камен, бетон и метал може да бидат исклучително скапи и непрактични.

Но, тоа не значи дека мора да се откажете од нив во своите проекти - нивниот автентичен изглед може да се постигне со нашите работни плочи.

ST9

Smoothtouch Matt

Кога се користи на декори со мотиви на камен, Smoothtouch Matt површината е многу мека и природна на допир. Оваа структура се вклопува со трендот на мат површини.

ST10

Deepskin Rough

Исклучително автентична и реалистична структура
за репродукција на материјалите и масовното дрво.

ST15

Smoothtouch Velvet

Мазна, рамна површина со мал сјај, едноставна за одржување.

ST16

Matex Plaster

Оваа површина изгледа како да е нанесена со шпатула, па содржи длабоки и груби, но и глатки и сјајни елементи. На репродукциите на бетон, метал и камен оваа структура создава површина која тешко се разликува од површините направени од вистинскиот материјал. На еднобојните уни декори дава впечатлив изглед на материјалот. На некои декори, како што е Claystone, оваа површина постигнува синхронизиран ефект.

ST76

Matex Rough Matt

Во последно време кај работните плочи сè повеќе се бараат мат површини во комбинација со ефекти на камен. Структурата ST76 Matex Rough Matt е осмислена како прошарана и нежно брусена површина од природен камен. Може да се примени кај многу репродукции на каменот, вклучувајќи го и шкрилецот и мермерот.

ST82

Matex Granit

На декорите со мотив на камен и гранит, како што се Mariana Stone и Fine и Galizia гранит, оваа структура им дава тактилен впечаток на природен камен со голема длабочина.

ST87

Matex Ceramic

Изразените мат и сјај ефекти на оваа структура доловуваат изглед и допирен впечаток на керамика.


ST89

Matex Rock


Површинската структура на измиен и мазен гранит е идеална за уни декорите.

W1000 ST89 Premium бела

Модел 100/1,5
Рамен кант



H3303 ST10



W1000 PG



H1145 ST10



U727 ST9



Работна плоча: W1000 ST89

Комбинација: W1000 PG, U727 ST9, H3303 ST10

U763 ST76 Perl сива

Модел 300/3
Постформинг



U311 ST9



U960 ST9



H1116 ST12



H3860 ST9



Работна плоча: U763 ST76

Комбинација: U311 ST9, U960 ST9, H3860 ST9

F074 ST9 Мермер Valmasino светло сив


Модел 300/3
Постформинг



U763 ST9



U741 ST9



W1100 PG



H1151 ST10




Работна плоча: F074 ST9

Комбинација: W1100 PG, U763 ST9, H1151 ST10

F080 ST82 Mariana камено бела


Модел 300/3
Постформинг



U156 ST9



U332 ST9



H3309 ST28



H1387 ST10



Работна плоча: F080 ST82

Комбинација: U156 ST9, U332 ST9, H1387 ST10

F148 ST82 Fine кафен гранит

Модел 300/3
Постформинг



U200 ST9



U963 ST9



H3012 ST22



H1213 ST33



Работна плоча: F148 ST82


Комбинација: U200 ST9, U963 ST9, H1213 ST33

F160 ST9 Marmara мермер

Модел 300/3
Постформинг



U899 ST9



U707 ST9



H1636 ST12





H1277 ST9

Работна плоча: F160 ST9
Комбинација: U707 ST9, U899 ST9, H1277 ST9

F256 ST87

Шарен шкрилец

Модел 300/3
Постформинг







Работна плоча: F256 ST87
Комбинација: U767 ST9, H1176 ST37

F302 ST87 Ferro бронза


Модел 300/3
Постформинг




H3170 ST12



U702 ST9



U767 ST9



H3154 ST36




Работна плоча: F302 ST87
Комбинација: U767 ST9

F385 ST10 Цемент


Модел 300/3
Постформинг

Размер 1:2

Изглед на декорот со формат 900x600 мм



U748 ST9



W980 SM



H3006 ST22




H3081 ST22



Работна плоча: F385 ST10
Комбинација: U748 ST9, H3006 ST22

F547 ST9 Реден метал


Модел 100/3
Постформинг



U748 ST9



U504 ST9



H3702 ST10



H3991 ST10

Работна плоча: F547 ST9
Комбинација: U748 ST9, H3991 ST10

Дрвени декори

Ви ја претставуваме нашата колекција на модерни површини со прекрасни детали и ненадминлив тактилен впечаток.







Структури за дрвни декори

Кај изборот на дрвни декори, сè повеќе, наместо рамни структури, бираат декори со тактилна компонента, без разлика дали се работи за елегантни или рустични мотиви.

ST9

Smoothtouch Matt

Во комбинација со дрвните декори, оваа површина делува многу меко и природно. Оваа структура одлично се вклопува во трендот на мат површини.

ST10 Deepskin Rough

Се работи за многу автентична и реалистична структура за репродукција на масовно дрво и други материјали.

ST12 Omnipore Matt

Ова е структура со неправилно распоредени линеарни пори и со различна дебелина на порите, која на површините дава природен изглед. Благодарение на тенката подструктура, оваа структура е како кадифе на допир.

ST15 Smoothtouch Velvet

Мазна, рамна површина со низок сјај, едноставна за одржување.

Убаво одговара со интензивните уни декори и разни други дрвни декори.

ST22 Deepskin Linear

Длабоко четкана површина со линеарни мат и сјајни елементи.

Оваа структура дава повеќе природност и длабочина на линеарните дрвни декори, со што придонесува за реалистичен впечаток на дрвото.

ST28 Feelwood Nature

За оваа структура карактеристичен е автентичниот, тактилен (допирен) впечаток.

Чворовите и изгледот на даски делуваат природно и потсетува на масивно дрво.


ST37 Feelwood Rift

Оваа структура има автентичност на полно дрво, што е нагласено со синхронизираната површина на декорите Даб Halifax, бидејќи даваат тактилна димензија на пукнатините и чворовите.


Дрвни декори

H111 ST12 Јаворова срцевина

Модел 300/3
Постформинг



U748 ST9



U104 PG



U763 ST9



U200 ST9




Дрвни декори

H1180 ST37 Даб Halifax натур

Модел 300/3
Рамен кант



U788 ST9



U222 PM



U899 ST9



U960 ST9





Работна плоча: H1180 ST37
Комбинација: U222 PM, U960 ST9

Дрвни декори

H1401 ST22 Cascina бор

Модел 300/3
Постформинг






Работна плоча: H1401 ST22
Комбинација: U702 ST9, U727 PM

H2415 ST10 Sonnenberg смрека

Модел 300/3
Постформинг



U961 ST2



U201 ST9



F187 ST9



W1000 PG



Работна плоча: H2415 ST10
Комбинација: W1000 PG, U201 ST9


H3133 ST12 Даб Davos кафен тартуф

Модел 100/1,5
Постформинг



Размер 1:2


Изглед на декорот со формат 900x600 мм



U707 ST9



U108 ST9



U750 ST9




U156 ST9



Работна плоча: H3133 ST12
Комбинација: U750 ST9, H3133 ST12

H3702 ST10 Орев Pacific табак

Модел 300/3
Постформинг



U156 ST9



U899 ST9



U960 ST9



U727 ST9



Работна плоча: H3702 ST10
Комбинација: U156 ST9, Цо60 ST9, H3702 ST10

H3860 ST9 Јавор Hard шампањ

Модел 300/3
Постформинг




U311 ST9



U732 ST9



U788 ST9



U818 ST9



Работна плоча: Н3860 ST9
Комбинација: У311 ST9, У788 ST9, Н3860 ST9

Технички податоци и достапност

Добро осмислени и
доверливи работни плочи





Преглед на сите предности



Трајност

Само исклучително трајните површини со ламинат може да ги поднесат секојдневните случувања во кујната.

Поради поголемата отпорност на абразија, тоа е совршен материјал за површини кои често се користат дома или во канцеларија.



Отпорност на дамки, едноставно чистење

Вообичаените дамки кои се прават од кафе, црно вино, кари и сл. лесно се отстрануваат со влажна крпа и со благи средства за чистење.



Отпорност на удари

Понекогаш, од кујнските елементи може да паднат тешки предмети. Нашите работни плочи се со голема густина и се отпорни на вакви удари.



Хигиенски и сигурни за храна

Работните плочи чија површина е оплеменета со ламинат се хигиенски и без проблем може да дојдат во допир со храна. Тоа е важен услов кој мора да го исполнат материјалите кои се користат во кујните и продавниците.



Постојаност на светлина

Во споредба со вистинските дрва, кај нашите работни плочи оплеменети со ламинатна фолија, шансите да избледат или да ја променат бојата при директна изложеност на сончева светлина се значително помали.



Заштеда


Изглед и впечаток на полно дрво, камен и керамика без дополнителни трошоци.

Ваша секојдневна работна површина

Поради високиот квалитет и трајноста кои нашите работни плочи ја имаат, тие се идеален материјал за примена во кујните, бањите, канцелариите како и за продажни пултови.

Носечката плоча од сива иверка е оплеменета со декоративен ламинат, а кантот може да биде профилиран (модел-постформинг) или оставен рамен (АБС кант трака).


Модел на рамен кант (100/1,5)



Рамните кантови имаат многу природен агол со минимално закривување, совршено за примена која го следи денешниот тренд на минимализам.

*не на работни плочи со ST28 и ST37

Постформинг модел (300/3)



Ламинатот рамномерно ја покрива целата површина на работната плоча, која изгледа мазно, складно и привлечно.




Заштитен слој со висока густина

Нашите модели на работни плочи со постформинг, под кантот на ламинатот имаат единствен, усвоен заштитен слој со голема густина, кои на самиот кант на работната плоча ѝ даваат поголема отпорност на удари и оневозможуваат да се види јадрото на иверката низ ламинатот.


Заштитен слој со висока густина

Услуги

Ваш секојдневен ресурс.



Нашата цел е да го извлечете најдоброто од нашите продукти, па затоа ви нудиме неколку услуги за да ви помогнат во тоа. Ние сме тука за Вас и лично и преку online поддршка, за сè што е потребно, од визуелизирање на вашиот дизајн, до комплетирање на вашиот производ.



Апликација за колекцијата на Egger

Нашиот свет во ваши раце | Со Egger апликацијата, на дланка ја имате целата колекција на декори каде и да сте. Бесплатно уживајте во Студиото на виртуелен дизајн (VDS) и многубројните функции кои ги нуди. Креирајте нови идеи или едноставно скенирајте го QR кодот на вашиот примерок за директно да го користите декорот во VDS.





Студио на виртуелен дизајн (VDS)

Остварување на вашите идеи

→ Дознајте повеќе на www.egger.com/vds



Веб-сајт

Вашиот извор на инспирација | За сè од технички податоци, инструкции за изработка, сертификати и достапност на производи, до анализи и информации за тековни трендови, обратете се на www.egger.com